

Во услови кога соседите работат на стратегијата да му наштетат на Македонецот и на неговата држава и во таа насока да придобијат што повеќе сојузници на своја страна, одредени политички кругови во Македонија работат на тоа да ги изгубат и оние лојални македонски иселеници, кои во други држави работат за опстанокот на татковината.

Не смееме да го забораваме фактот дека благодарение на македонските иселеници, САД и Канада, нè признаа под уставното име, а не помалку важни се и Македонците од Австралија и нивните протести за одбрана на вековното македонско име.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ГЛАСААТ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА



Пратеникот Јован Манасиевски треба да им се извини на државјаните на Република Македонија, кои живеат и работат во странство, кога изјави дека тие ниту еден денар не даваат, туку само сакаат да користат", посочи министерот за правда Михајло Маневски, откако пратеникот на ЛДП во собраниската сала потенцира: "Јас сум против тоа да гласаат луѓето кои не плаќаат данок во РМ".

Ваквата изјава на Манасиевски ни го наметна прашањето за двојниот аршин на одредени македонски политички кругови кон македонските иселеници. Но, истовремено ни го наметна и заклучокот дека никој не ни е виновен за она што ни се случува во државата. Напротив, македонското неединство е основната причина за негаторската политика на соседните држави, која е насочена кон сè што е македонско. Имено, во услови кога соседите работат на стратегијата да му наштетат на Македонецот и на неговата држава и во таа насока да придобијат што повеќе сојузници на своја страна, одредени македонски политички кругови работат на тоа да ги изгубат и оние лојални македонски иселеници кои работат за опстанокот на татковината. Не смее да се заборава дека благодарение на македонските иселеници САД и Канада нè признаа под уставното име. И Македонците од Австралија организираат протести за одбрана на македонското вековно име. Овие нашинци се најголемите македонски амбасадори, кои работат на промоцијата на македонскиот јазик, култура, идентитет...

Доколку им го скратиме ова право, тогаш како од нив да бараме да инвестираат во родната земја.

По сè изгледа, некој свесно заборава дека македонските иселеници се нашите најголеми лобисти за македонштината во земјите во кои живеат. И не попусти се рекло дека вистинските Македонци како да се надвор од Република Македонија, секоја чест на исклучоците. Па, Македонците не се само во Македонија. Напротив, Македонците се на сите меридијани на земјината топка и тие се нераскинлив дел од Република Македонија. Зарем таа треба да се откаже од нив?

Зарем, Македонија треба да ја прекине папочната врвца со своите македонски чеда. Сепак, добро е тоа што конечно мнозинството пратеници почна да размислува со бистра глава и го одби амандманот со кој се оневозможуваше правото на македонските иселеници да гласаат во дипломатско-конзуларните претставништва.

ЛОБИСТИ

По сè изгледа некој свесно заборава дека македонските иселеници се нашите најголеми лобисти и промотори на македонштината во земјите во кои живеат. И не попусти се рекло дека вистинските Македонци како да се надвор од Република Македонија, но секоја чест за исклучоците. Па, Македонците не се само во Македонија. Напротив, Македонците се на сите меридијани на земјината топка и тие се нераскинлив дел од Република Македонија. Дали таа треба да се откаже од нив!?

Македонските иселеници, не по своја вина, се нашле на туѓа територија. Најголем број Македонци кои заминаа

од родната грутка тоа го направија поради економски и политички причини. Да го спомнеме и бранот на избркани Македонци од Егејскиот, Пиринскиот, Вардарскиот дел од Македонија. Денес нив не може и никој нема право да им забрани да се вратат во татковината и тука да дејствуваат. Република Македонија има обврска да се грижи за своите Македонци, независно каде и да се.

За разлика од другите држави кои ова право веќе одамна им го овозможува на нивните државјани, на македонската држава ѝ беа потребни 17 години за конечно да даде позитивен одговор и на ова прашање. Меѓутоа, гласањето на иселениците нема да важи за изборите кои ќе се одржат следната година. Но, добро е што сепак се отвори и оваа Пандорина кутија.

Досегашната практика покажа дека припадниците на албанската заедница во Република Македонија, на денот на изборите, со авиони доаѓаат во Република Македонија само за да му овозможат на припадникот на оваа заедница да освои што повеќе гласови.

Време е Македонија малку повеќе да

МАКЕДОНИЈА НЕ СМЕЕ ДА ЈА ПРЕКИНЕ ПАПОЧНАТА ВРВЦА СО ИСЕЛЕНИЦИТЕ

За гласањето на македонските иселеници не треба да има никакво сомневање, затоа што нивниот глас може многу да придонесе за иднината на Република Македонија. Но, треба да се огледаме и на другите балкански држави, кои одамна им го овозможува ова право на своите државјани, независно од тоа каде се наоѓаат за време на изборите во нивната матична земја. Но, ќе треба да се следи и примерот на припадниците на албанската заедница во РМ, кои на денот на изборите со авиони доаѓаат во Македонија само за да му овозможат на својот кандидат да освои што повеќе гласови.

се позанимава и со ова прашање, па нели е подобро правилото - подобро некогаш отколку никогаш. Доколку размислуваме во оваа насока тогаш веројатно ќе се промени и односот на иселениците кон Република Македонија, а веројатно тоа ќе придонесе и за зајакнување на македонското лоби надвор од нејзините граници. Во ситуација кога непријателите работат на уништување на македонскиот идентитет, единствен излез ни е во сплотеноста и во единството. Во спротивно, сами си ја копаеме дупката во која секојдневно сè повеќе и повеќе пропаѓаме.

АПЕЛ

"Гласањето на дијаспората - посочи и министерот Маневски - е висок демократски чин и никој не може граѓаните на РМ, кои живеат и работат во странство, да ги лиши од правото да гласаат".

Сепак, дискутабилен е бројот на тројцата пратеници од македонското иселеништво, од Европа, Америка и од Австралија. Ќе беше многу подобро бројот да беше поголем.

Во овој момент Република Македонија навистина се соочува со проблем во однос на тоа што нема прецизни податоци за луѓето кои живеат или се на привремена работа во странство. Но, тоа не смее да се злоупотребува и да се користи во други конотации, односно во смисла на тоа дека немањето точна бројка на избирачите надвор од границите на Македонија, значи дека ќе се случи кри-

минално гласање, а ДПК ќе бидат "штанцувачи" на изборниот фалсификат. Неприфатливо е тоа што за претседателските избори во март 2009 година не им се дозволува тоа право на иселениците. Кој тоа тука сега се плаши од нив? Па, всушност гласаат за Македонија, бидејќи за нив таа е единствената партија! Да видиме дали ќе се реализира ова право за другите последователни избори, кога веќе постои ветување дека до тогаш ќе се обезбедат потребните технички средства за спроведување на овој процес.

Затоа, во оваа прилика упатуваме апел до македонските иселеници што повеќе да ја посетуваат матичната држава и на секој можен начин да се борат за нејзиниот опстанок. Македонија не смее да го урива мостот со македонските иселеници.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia